


**Пензионерите не се откажуваат
од барањето да продолжи
исплатата на разликата на
пензијата од 8 проценти**



Пензионерите бараат, со исплатата на пензијата за мај 2005 година, да продолжи исплатата на разликата на пензијата што ја примиа заклучно со исплатата на априлската пензија. Пензионерите се свесни дека со исплатата на последната рата од долгот престанува правото на исплатата на оваа разлика. Меѓутоа, тие сметаат дека поради непочитувањето на Одлуката на Уставниот суд на Македонија од декември 1994 година од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, им е нанесена штета, па со продолжување на исплатата на досегашниот износ на разликата, делумно ќе се компенсира дел од штетата.

Пензионерите тврдат дека поради тоа што ФПИОМ не ја испочитува Одлуката на Уставниот суд која по објавувањето стана конечна и извршна, се создаде долгот кон пензионерите за периодот од јануари 1995 до јули 2005 година кога започна исплатата на 8% укинати со Законот за исплатата на плати и пензии во декември 1993 година. На тогашните функционери на Фондот им беше познато дека нејзиното неизвршување не само што ќе предизвика обврски за Фондот, туку тоа претставува кривично дело, а и дека пензионерите ќе бараат камата за целиот период на одложување на примената на Одлуката на Уставниот и на Врховниот суд. Камата им следува на корисниците на пензија за 5 години и 6 месеци и за периодот на исплатата на долгот во натамните 56 месеци.

На пензионерите им следува камата по тогаш важечката каматна стапка. Сметките покажуваат дека доколку сега продолжи исплатата на разликата на пензијата што досега ја добива корисниците на пензија тие би имале право тој износ да го примиат 22,5 години за да им се исплати целиот долг создаден само по основа на правото на камата. На ваков начин дефинитивно ќе се раздолжи Фондот кон корисниците на пензија.

Инаку, пензионерите очекуваат со исплатата на последната рата од долгот со априлската пензија дека ќе добијат пресметка од ФПИОМ на износот на каматата на создадениот долг поради неизвршување на Одлуката на Уставниот и на Врховниот суд на Македонија, но од Фондот нема никаква информација за оваа прашање. Пензионерите и не се изненадени од ваквиот однос на ФПИОМ.

Тој направи сè за да не ја испочита Одлуката на судовите. Пензионерите се сеќаваат кога Фондот побара од Собранието на РМ автентично толкување на одредбата на Законот за ПИОМ што се однесува на начинот на усогласувањето на пензиите.

Раководството на Фондот не го пропушти правото да побара јавниот обвинител на Македонија да побара

заштита на законитоста пред Врховниот суд. Се разбира, Врховниот суд на општа седница го одби како неосновано барањето на јавниот обвинител. На Фондот не му беше доста Одлуката на Уставниот суд и пресудата на Врховниот суд со кои се потврдила правата на пензионерите, туку продолжи и понатаму да не постапува по овие акти. Намалените 8% Фондот ги вгради во пензијата дури во јули 2000 година, а дотогаш создадениот долг почна да го исплатува од септември 2000 година и заврши во април 2005 година. Пензионерите се сеќаваат и на други активности на Фондот за да се одбегне обврската да им се признае повредено право со неуставната одредба на Законот за исплатата на плати и пензии.

СЗПМ и сите пензионери сметаат дека ова право Фондот не може да го негира ниту да го одмине. Затоа тие со Иницијативата што ја доставија до Собранието и до Владата предлагаат долгот создаден кон нив со неблаговремено извршување на одлуките на судовите да се исплати не наеднаш туку пак на рати, но сега тоа би се исплаќало 22,5 години преку продолжување со исплатата на досегашниот износ на разликата.

СЗПМ во неговата Иницијатива доставена до Собранието и до Владата да се утврди право на корисниците на пензија и понатаму да ја добиваат разликата на пензијата, се раководеше и од фактот што на корисниците на пензија, покрај правото по основа на камата на неисплатениот долг со примената на неуставната одредба на Законот за исплатата на плати и пензии, им е нанесена и штета со промената на системот на усогласување на пензите со споменатиот Закон. Пензите според Законот за ПИОМ се усогласуваат според порастот на просечно исплатените плати вкупно во државата во претходната година. Овој институт се замени со систем на усогласување според индексот на порастот на трошоците на живот намален за 2,5 индексни поени, а пензите повисоки од две просечни пензии се усогласува само со 70% од тоа право. Новиот начин на усогласување на пензите имаше мошне негативен ефект на висината на пензите. За 1994 година, додека беше во сила оваа неуставна одредба на Законот за исплатата на плати и пензии, намалени се за 11%. Ефектот од ваквиот начин на усогласување на пензите за 1994 година го трага корисниците на пензија до денешен ден. Колку изнесува штетата по оваа основа му пропуштаме да утврди ФПИОМ.

Значи, по овие две основи пензионерите се оштетени толку, што, ако се прифати Иницијативата да продолжи исплатата на разликата на пензијата од 8%, ќе ги надмине 30 години. Колкумима ќе го доживеат овој период да примиат разлика на пензијата, ќе покаже времето.

Поради сето тоа, за решавање на овој проблем потребно е поголемо ангажирање на државните фактори и на пратениците.

Душко Шурбановски,
претседател на СЗПМ

ПООРГАНИЗИРАНО КОН ЗДРУЖЕНА ЕВРОПА



По осамостојувањето на Република Македонија како независна и суверена Држава, значително беа проширени односите и плодната соработка на пензионерите на Македонија со оние европски федерации на пензионерите, чии земји се членки на Европската унија. Оваа организација се покажа како мошне корисна и успешна со оглед на фактот дека нашата земја со сите сили го сврте својот развоен азимут да стане редовна членка на овој европски дом.

Кои се најнепосредните предноси за нашите пензионери со нашето влегување во составот на Европската конфедерација на пензионерите:

-Автономноста во секојдневната работа е стимулирана. Таа не се нарушува. Меѓутоа, таа на одреден начин се поттикнува за да се обезбеди пензионерското организирање да биде не само во рамките на Унијата, туку и надвор од неа.

-Европската конфедерација на пензионерите-ФЕРПА, преку европското синдикално организирање, активно партцијира во трипартичните органи и тела во Европската унија, како што е, на пример, Социјалниот совет и некои други.

-Европската конфедерација на пензионерите се наоѓа на извршиштето на европската статистичка, на бројните информации од економски и социјален карактер, со што ги држи националните центри во активен однос и практичен дејствување.

-Европската конфедерација на пензионерите е мошне присутна на позначајните собирања и конгреси на своите членки и нивните програмски активности и таа е отворена за соработка како европски центар.

-Европската конфедерација на пензионерите во практика солидарно им помага на своите членки кои западнале во некој изразито потешки социјални проблеми и слично.

-Со нашето членство во Европската унија, пензионерите на Македонија ќе станат и членови на оваа европска конфедерација на пензионерите и ќе дејствуваат според нејзините генерални насоки, правила и заеднички утврдени норми на дејствување. Многубројни се предностите за нашите пензионери со активно членство на нашата држава во Европската унија.

Нашата соработка со некои членки на Европската конфедерација на пензионерите не е во почетна фаза. Со некој од нив соработката е значително понапред, со некој таа е во иницијална фаза, а со трети, пак, ќе треба да се иницира и да се доведе на ниво на нормална соработка и меѓусебна комуникација.

Во Италија, на пример, не само

што бевме присутни на нивниот последен конгрес, туку една нивна делегација беше гостин на македонските пензионери. Треба да уследи возвратна посета од наша страна на италијанските пензионери и притоа да се развива и унапредува соработката од сите видови. Италијанската федерација на пензионерите даде соодветна помош на нашиот републички сојуз во времето на бегалската криза во 2001 година, во времето на косовските настани.

Сојузот на пензионерите на Македонија беше гостин на последниот конгрес на француските пензионери. На конгресот видовме плодна соработка меѓу Француската федерација на пензионерите и Европската конфедерација на пензионерите. Видовме тесна и плодна соработка меѓу Федерацијата на пензионерите на Франција и Федерацијата на синдикатите на Франција.

Ретко корисна и плодна посета на македонските пензионери беше посетата на пензионерите во Шведска. Таму, меѓу другото, видовме дека шведските пензионери распологаат со домови, во кои мошне продуктивно го поминуваат своеот слободно време. Тие работат на разни занимања, а особено беа активни оние што се занимаваат со домашни ракотворби, како и многу други професионални активности, за кои пензионерите покажуваат особено интересирање.

Словенечките пензионери веќе станаа членки на Европската конфедерација на пензионерите. Нашиот Сојуз има мошне блиски односи и континуирана соработка со словенечките пензионери. Таа соработка секако дека би требало да се развива и унапредува во сите насоки.

Европската конфедерација на пензионерите развива и поттикнува регионална соработка од пошироки димензии. Таква регионална соработка имаше и Алжир, на која присуствуваа сите пензионерски организации од медитеранските земји.

На оваа медитеранска собирање учествуваше и нашиот Сојуз. Сличен регионален карактер имаше и советувањето во Загреб. Сметам дека би требало да се поддржуваат ваквите собирања со европски дух и карактер, а помалку да се троши време за собирања надвор од Европската конфедерација на пензионерите.

Програмски интензитет има и веќе на дело доказаната плодна соработка со пензионерските организации од Албанија, Бугарија, Србија и Црна Гора, вклучувајќи ги тутка и пензионерите на Турција, коиште заедно претставуваат мошне широк простор за плодна соработка. Да се надеваме дека и нашиот јужен сосед, Република Грција, најпосле ќе ја остави понататкона иницијатива.

Пријателите на пензионерите во Европа се активни и во податоците за пошироката јавност и е во функција да обезбеди поголема транспарентност на постигнатите резултати од работењето на Фондот.

Најава



Промоција

Веб страница на Фондот за ПИОМ

Како дел од реформите активности, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ја промовира својата веб страница, што ќе биде во функција на електронскиот начин на наплата на пензиското придонес.

Министерот за труд и социјална политика Стевче Јакимовски на промоцијата истакна дека со реформите во пензискиот систем се прават напори да се обезбеди неговата долгочна стабилност, при што значајна улога во нивната реализација има и Фондот за ПИОМ. Со прифаќање на овие европски стандарди, меѓу другото, нагласи тој, се очекува да се зголеми ефикасноста на Фондот, брзо и точно информирање и комуницирање и остварување на новиот начин на електронско плаќање на придонес.

Воведно излаганье за веб страницата и за претстојните реформски процеси на Фондот за ПИОМ

Бошко Китановски, директор на Фондот за ПИОМ

НОВИ ПРОЦЕСИВО РАБОТЕЊЕТО



ките во синџирот административни реформи и воведувањето на новите деловни процеси во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија.

Креирањето на новата веб (WEB) страница на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија е еден од потпроектите финансирани од заемот за развој на социјалната заштита, во делот кој се однесува на реформата на пензискот систем во нашата држава.

Веб страницата не е наменета само за оние што секојдневно работат на прашањата од пензиското и инвалидското осигурување, туку пред сè има за цел презентирање на податоците за пошироката јавност и е во функција да обезбеди поголема транспарентност на постигнатите резултати од работењето на Фондот.

На новата веб страница на Фондот, www.piom.com.mk ќе најдете доста битни документи и подзаконски акти - правилници. Она што е особено важно за обврзниците за уплата на придонесот се препораките за приспособување на системот за плаќање.


Како што е познато, со измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот во единствена постапка ќе ги собираше придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, ќе ги контролира и ќе врши нивна распределба за државниот и приватниот пензиски фондови, заради што е неопходно обврзниците да извршат приспособување на системот на пресметка на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од плати.

И на крајот би го додал и следново: ако слоганот на оваа наша претстава кажува дека „младоста е привилегија, а пензијата придобива“ тогаш сите овие чекори кои ги преземаме за реформа на пензискиот систем, се токму заради тоа што граѓаните заслужуваат сигурни пензионерски денови.

Вите Исјановски
почесен претседател на
пензионерите на Македонија

Во Здружението на пензионерите во Прилеп

Планирани активности според финансиските можности



носно учеството на Здружението изнесува 100%. За пензионери со пензия од 4.000 до 6.000 денари, партиципацијата се зголеми од 70% на 80%, а додека за пензии од 6.000 до 8.000 денари партиципација на Здружението се намали од 50% на 45%, а за пензии над 8.000 денари намалувањето изнесува од 35 на 30 отсто.

Примената на оваа одлука во оваа година покажа дека целта е постигната, бидејќи во значителна мерка се зголемија барањата на пензионерите со ниски пензии до 6.000 денари.

За оваа намена, според финансискиот план за 2005 година, се предвидени средства во износ од 300.000 денари.

Преку компјутерска обработка на податоците со финансискиот план за Солидарниот фонд за 2005 година е планиран приливот на финансиски средства по сите основи, односно по основа на задржаните средства од секој пензионер за Солидарниот фонд, на прибраните средства од уплати за брачни другари и по основа на вондрдни приходи.

Истовремено е планиран и вкупниот одлив на финансиски средства за 2005 година по основа на исплатен надоместок на членовите на семејствата на секој починат пензионер во износ од 30.000 денари за покривање на погребните трошоци и одливот на финансиски средства по основа на манипулативните трошоци.

Во текот на годината во секој момент и во временски периоди од месец, три месеци, шест месеци итн. преку компјутерска обработка на податоците се следи извршувањето на финансискиот план на Солидарниот фонд. Конечните податоци добиени од компјутерскиот центар за 2003 година покажуваат дека Солидарниот фонд целосно и успешно ја извршува својата задача, односно постоји рамнотежа помеѓу приливот и одливот на финансиски средства, и тоа со извесни позитивни разлики.

Со текот на годината во секој момент и во временски периоди од месец, три месеци, шест месеци итн. преку компјутерска обработка на податоците се следи извршувањето на финансискиот план на Солидарниот фонд. Конечните податоци добиени од компјутерскиот центар за 2003 година покажуваат дека Солидарниот фонд целосно и успешно ја извршува својата задача, односно постоји рамнотежа помеѓу приливот и одливот на финансиски средства, и тоа со извесни позитивни разлики.

Со текот на годината во секој момент и во временски периоди од месец, три месеци, шест месеци итн. преку компјутерска обработка на податоците се следи извршувањето на финансискиот план на Солидарниот фонд. Конечните податоци добиени од компјутерскиот центар за 2003 година покажуваат дека Солидарниот фонд целосно и успешно ја извршува својата задача, односно постоји рамнотежа помеѓу приливот и одливот на финансиски средства, и тоа со извесни позитивни разлики.

Со текот на годината во секој момент и во временски периоди од месец, три месеци, шест месеци итн. преку компјутерска обработка на податоците се следи извршувањето на финансискиот план на Солидарниот фонд. Конечните податоци добиени од компјутерскиот центар за 2003 година покажуваат дека Солидарниот фонд целосно и успешно ја извршува својата задача, односно постоји рамнотежа помеѓу приливот и одливот на финансиски средства, и тоа со извесни позитивни разлики.

Со текот на годината во секој момент и во временски периоди од месец, три месеци, шест месеци итн. преку компјутерска обработка на податоците се следи извршувањето на финансискиот план на Солидарниот фонд. Конечните податоци добиени од компјутерскиот центар за 2003 година покажуваат дека Солидарниот фонд целосно и успешно ја извршува својата задача, односно постоји рамнотежа помеѓу приливот и одливот на финансиски средства, и тоа со извесни позитивни разлики.

Со текот на годината во секој момент и во временски периоди од месец, три месеци, шест месеци итн. преку компјутерска обработка на податоците се следи извршувањето на финансискиот план на Солидарниот фонд. Конечните податоци добиени од компјутерскиот центар за 2003 година покажуваат дека Солидарниот фонд целосно и успешно ја извршува својата задача, односно постоји рамнотежа помеѓу приливот и одливот на финансиски средства, и тоа со извесни позитивни разлики.

М-р Димитар Стојкоски
член на Извршниот
одбор на Здружението
на пензионерите - Прилеп

Клуб на пензионерите во Неготино

ЈУБИЛЕИ

Десет години во фокусот на настаните и животот

Деновиве во Неготино, во присуство на претседателот и потпретседателот на СЗПМ Душко Шурбановски и Андон Марковски, како и други гости, свечено го одбележавме јубилејот на Клубот на жените пензионерки "Неготинија".

Идејта за формирањето на Клубот е на Здружението на пензионерите во Неготино, што со радост и одушевување беше прифатено од триесетина присутни пензионерки на иницијативниот состанок што се одржа на 14 февруари 1995 година. Набргу потоа, на 5 април, беше одржано и основачко собрание на кое беше избран и Управен одбор на Клубот во состав: Цвета Леонтевска - претседател и Фруска Зафирова, Анастасија Пиштолова, Виолета Андова и Вана Витанова - членови.

Свеченото отворање на Клубот се изврши на 7 јуни 1995 година и во изминатата деценија тој стана омилено катче за дружење и дејствување, така што постојано го украсуваме со нови фотографии од нашите активности. На отворањето на Клубот Андон Марковски од СЗПМ и претставникот на хуманитарната асоцијација Ма-

празник Велигден ги даруваме со црвени јајца. Го посетивме и Старскиот дом Злокуќани - Скопје, заедно со активисти од Црвен крст Општина Чайк - Скопје, со кои сме зратимени.

За време на военот конфликт во нашата Република организираме многу успешни сопирни акции на храна за бегалците коишто беа сместени во Куманово. Оваа сопирна акција ја организираме заедно со невладината Организација на педагози и психологи и сите граѓани од нашиот град. Масите во нашиот клуб беа преполнени со храна, спакувани во посебни пакети за секое семејство според бројот на членовите, а претходно имавме добиено список на бегалците. лично ние ја однесовме и ја поделиме храната.

Екскурзии: Со нашите пензионерки бевме во Отешево, Битола, во Рекреативниот спортски центар Пелистер, во Беровски манастир, Осоговски манастир и на шопинг во Бугарија.

Работни акции: чистење на Спомен-костурница на паднатите борци од Неготино, цедодневна работна акција за уредување и чистење на манастирот "Свети Ѓорѓи" пред православниот празник Гуровден. Секоја година пензионерките учествуваат во спортските натпревари што ги организира Сојузот на пензионерите на Македонија.

Соработка: со Организацијата на жените од Неготино, чиј актив сме и ние, Сојузот на борците Неготино, "Витис" - Здружение на лозари и винари, Друштвото на педагози и психологи, и со жени пензионерки од селата.

По загинувањето на едно младо момче во војната во 2001 година од Неготино, организираме мирски протест со палење свеќи на плоштадот во Неготино. Организатори на мирниот протест бевме ние пензионерките, а масовноста и помошта од граѓаните на Неготино на високо ниво.

Три години по ред присуствувајме на одбележувањето на Денот на лозарите "Св. Трифун" со носење слатки и соленки за коктелот. Традиционално ја прославуваме и Василица - Стара Нова година - со погача со паричка.

Како што минуваат годините од постоењето на овој Клуб, така ние пензионерките стануваме поактивни и се вклучуваме во нови активности на невладини организации и здруженија.

Ови активности и успеси што ги постигнуваме се резултат на ангажираноста на сите пензионерки и на разбирањето и поддршката од раководството на Здружението на пензионерите од Општина Неготино, на членовите на Извршниот одбор и претседателот Коста Купов.

Клуб на жени-пензионерки
Неготино,
претседател
Цвета Леонтевска

Сместувачки домови за пензионерите една од приоритетните задачи



на таквата политика и покрај секогаш ограничени финансиски средства, во Скопје се изградени и функционираат четири (4) домови за живеење на пензионирани лица и тоа: Домот "Јане Сандански" во населбата Аеродром, "Автокоманда" во Гази Баба, "Горче Петров" и во "Чаир".

Во пензионерскиот дом "Јане Сандански" живеат 136 пензионери од кои 112 самци и 24 брачни двојки.

Во пензионерскиот дом "Автокоманда" живеат 44 пензионери од кои 33 самци и 11 брачни двојки.

Во пензионерскиот дом "Горче Петров" живеат 30 пензионери од кои 21 самец и 9 брачни двојки.

Потребите од постоење на такви сместувачки објекти во Скопје се големи и постојано има барања за сместување во домовите. Така во периодот од 2001 до 2005 до Комисијата за решавање на барањата за сместување во пензионерските домови поднесени се 230 барања и домовите постојано се пополнети со пензионери, за што голем број од поднесените барања не можат да бидат позитивно решени и лицата сместени во пензионерските домови.

Во последните неколку години посебно е изразен проблемот со нерешено станбено прашање на семејството на пензионерот и, како единствено можно решение се наметнува потребата пензионерот, кој целиот работен век работел да обезбеди дом за живеење, да мора да бара сместување во пензионерски домови или други институции што ги прифаќаат за стари лица. Не е мал бројот и на пензионерите кои сакаат да го напуштат својот дом поради осаменост и отуѓеност од семејството, барајќи заедница во која ќе бидат прифаќени, сослушани и ќе најдат разбирање за своите внатрешни чувства и проблеми. Најмногу овој проблем доаѓа до израз во градовите, а посебно во Скопје.

Политиката за обезбедување услови за сместување на пензионирани лица во Скопје била и е една од приоритетните задачи во работата на Стручната служба на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Како резултат на последните неколку години, да се дружат, разговарат, хранат и да не се чувствуваат заборавени и отфрлени, туку да ја почувствуваат грижата на општинската заедница за која дале многу за нејзина изградба и просперитет.

Слободан Брајановски
Раководител на
Фондот на ПИОМ
Поддржачка служба - Скопје

ВЕСТ

На последната Триесет и трета седница на Управниот одбор на Фондот на ПИОМ, што се одржа на 9 јуни 2005 година, беше разгледан и усвоен Годишниот извештај за работата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за 2004 година.

Во богатата дискусија беше заклучено дека Фондот на ПИОМ во 2004 година постигна значајни резултати во пензиското и инвалидското осигурување. Имено, мината година е завршена со позитивен финансиски резултат од 350,20 милиони денари, со што е обезбедено стабилно финансиско работење во спроведувањето на основната функција на Фондот за благовремена исплата на пензиите.

Значајно е да се дода и тоа дека Фондот во 2004 година решил 40.823 барања за права од пензиското и инвалидското осигурување и, во споредба со претходната година, тие се зголемени за 721 барање или за 1,8%.

Од активноста на Здружението на пензионерите "Центар" – Скопје

Иницијатива за изградба на дом на пензионери



Седиштето на Здружението на пензионерите на Општина "Центар" се наоѓа во амбиентот на Дебар маало кај Идадија, на улицата Раде Кончар бр.7, каде што често можат да се забележат пензионери од централното скопско подрачје кои се интересират за активностите на пензионерската асоцијација.

- Според наши согледувања, Здружението е едно од поактивните во градот Скопје, потенцира уште на почетокот од средбата претседателот на Собранието на Здружението на пензионери во оваа скопска Општина д-р **Владо Стаменков**. Покрај тоа што ја следевме законската регулатива за пензите, вели тој, настојуваме организационо да се приспособиме кон актуелните барања на пензионерскиот живот.

Надоврзувајќи се на ова, претседателот на Извршниот одбор на Здружението на пензионерите "Центар" **Павле Спасов**, истакна дека во минатата година како потреба се јавило формирањето на Комисија за здравство и Комисија за културно-забавен живот, а била поведена и иницијатива за изградба на дом на пензионери. Овој дом би се градел на сегашната локација на Здружението

бога на Здружението, за клуб на пензионери и за културно-уметнички самодејности. Тоа ќе создаде и услови за поширок фронт на дејствување на пензионерската организација во центарот на метрополата, а ќе придонесе и за масовноста и квалиитетот. И во сегашните услови согледана е потребата од зголемување на активноста на ограноците, од натамошно подобрување на информирањето



Павле Спасов

членството, како и од изнаоѓање нови форми во дејствувањето. Во Здружението има над 12.500 членови, кои дејствуваат во седум ограноци, а постои и Актив на пензионери - просветни работници.

- И покрај настојувањето на Извршниот одбор за решавање на просторните проблеми на разграѓачите, тоа тешко се решава поради тоа што во цен-

тото пензионерите имаат каде да се среќават, работите и активностите се одвиваат поогранчено. Тоа може да се каже и за Активот на пензионери - просветни работници кои дејствуваат мошне организирано, со активност на сè поголем број пензионери.

Во ова подрачје нема ниту еден клуб на пензионери, констатира д-р Владо Стаменов, а поради немање соодветни просторни услови не можеме да го искористиме потенцијалот на пензионерите во Општината, особено за културно-уметничката самодејност. Сега имаме само пејачка група, со која учествуваме на републиките ревии на пензионери. Во целина, настојуваме да имаме економично работење и одговорно извршување на работите.

Здружението, според своите можности, а преку Комисијата за одмор и рекреација, презема редовни активности за да се разбие монотонијата на пензионерското живеење организирајќи посети на природни убавини и историски знаменитости во државата и во соседството. Меѓу другото, беа посетени Стоби, Вардарски рид кај Гевгелија, Негорски бањи, Смоларски водопади, Вевчански извори, Пелинце, Пелистер, потоа Лерин, Костур и Атина во Грција, односно Драч, Тирана, Елбасан и Круе во Албанија.

Пензионери од "Центар" се испраќаат и во бањско-климатски лекувилишта и во планински одморалишта во Република Македонија.

Значајни активности се бележат и на полето на спортските активности. Во минатата година ова Здружение го освои преодниот пехар на регионантите спортски натпревари, освојувајќи шест први, пет втори и три трети места, а годинава како успешен домаќин на овие регионални натпревари беа освоени четири први, три втори и шест трети места.

- Добри резултати очекуваме и на Десеттите јубилејни републички пензионерски спортски натпревари - вели Павле Спасов, претседател на Извршниот одбор на Здружението, потсетувајќи дека беа успешни домаќини на Деветтите републички спортски пензионерски игри, што минатата година се одржаа во Струга.

Сиве овие активности уште еднаш ја нагласуваат потреба-

тралното подрачје на метрополата нема слободни простории. Активности на ограноците, без обезбедени пристојни услови,

која ни е доделена во трајно користење, објаснува Спасов. За реализација на оваа иницијатива се очекува помош и разбирање од градоначалиникот на Општина Центар Виолета Аларова, како и од новиот градоначалиник на градот Скопје Трифун Костовски, од Фондот за ПИ-ОМ и други. Впрочем, оваа Општина е речиси единствена во нашата држава што нема дом на пензионери. Изградбата на овој дом е наша голема желба, потенцира Спасов, постојат реални можности, а со оглед на големата потреба од колективно сметување на пензионери, со заеднички сили и акции се очекува да се обезбедат потребните средства за решавање на овој проблем.

Во Домот на пензионерите се планирани и простории за ра-

та од изградба на дом на пензионерите во Општина Центар, што од ден на ден се јавува и како неминовност. **Д.А.**

се речиси невозможни, категоричен е Спасов. Впрочем, во ограноците "Гоце Делчев", "Мито Хаџивасилев-Јасмин" и "Невена Георгиева-Дуња" каде

Во посета на ...Здружението на пензионери – Гостивар

Заштита на стекнатите права и збогатена активност



Andreja Огњаноски

сметка за строго наменско користење на средствата од Солидарниот фонд за исплата на посмртни трошоци во висина од 24.500 денари. На годишното собрание на Здружението, а претходно и на седницата на Извршниот одбор дадена е позитивна оценка за постигнатите резултати во скупното работење.

И овде постои практика за соработка со пензионерски организации од другите градови со единствена цел размена на искуства и усогласување на ставови по најраз-

работка на раководството на Здружението, кое во активностите ги вклучува пензионерите од сите националности.

Тоа го потврди и претседателката на Активот на жените пензионерки од Гостивар **Живка Стаматовска**, нагласувајќи дека сите активности ги организираат заеднички Македонки, Албанки, Турчинки, Ромки и други. Посебно заеднички се организира прославата на Денот на жената - 8 Март, другарски вечери, екскурзии, спортски активности и рекреација.

Здружението на пензионерите во Гостивар секоја година организира најмалку четири екскурзии - излети. Посетени се Ресен, Охрид, Неготино, Кичево, како и Драч и Валона во Република Албанија, а е планирана и екскурзија во Македонски Брод, Самоков и посета на браната и езерото Козјак. Пензионерите од оваа општина за одмор и рекреација ги користат објектите во Банско, во Катланово, во Претор, како и Дебарските бањи. Пензионерите со успех учествуваат на Републиките спортски пензионерски натпревари и на ревиите. Во Гостивар и во поголемите населени места постои потреба и од отворање клубови на пензионерите,



рите. Во него членуваат околу 5.400 старосни и семејни пензионери.

Претседателот на Здружението

- Слободно можеме да кажеме дека нашето Здружение работи врз здрава економска основа која дава гаранции за успешно работење не само во тековната година, туку и во иднина, бидејќи економски се грижим за средствата - уште на почетокот од средбата ни рече претседателот на Здружението на пензионерите во Гостивар **Andreja Огњаноски**, долгогодишен истакнат активист во оваа организација.

Здружението е организирано во 23 ограноци, од кои 10 во Гостивар и 13 во селските населби Вруток, Зубовце, Ростуша и други. Собранието на Здружението го сочинуваат 33 члена од сите ограноци, а 14 члена има Извршниот одбор и во сите структури, покрај Македонци, има и Албанци, Турци, Роми и други, како одраз на мултиетничката средина во која дејствува оваа Здружение на пензионери.

Извршниот одбор посебно се ангажира за заштита и унапредување на правата од пензиско и здравствено осигурување и за други активности за потребите на пензионери.

- Финансиски средства на Здружението се остваруваат од членарина, закупнина, сопствена дејност, камата по видување и друго и сето тоа дава можности за реализација на програмските активности, вели Огњаноски. Посебно се води

то на пензионерите на Гостивар Андреја Огњаноски посебно информации за постоејќи здружение на пензионери "Вардар" во Гостивар, кое е без членство и активности, а за целта зошто е формирано веројатно и самите не знаат. Впрочем, и Собранието на СЗПМ и порано има донесено одлука во општините каде што постои здружение на пензионери да не може да се формира паралелна пензионерска асоцијација. И делегатот на ова Собрание **Саткин Нуредини** е децident дека пензионерите треба да бидат единствени, бидејќи на тој начин можат да се очекуваат подобри резултати. Како меѓуетничка заедница, и пензионерите имаат за цел да го негуваат и развиваат заедничкиот живот, рече Нуредини, оддавајќи им признание за успешната

за што, според Огњаноски, нема доволно средства. Единствениот клуб што работи е во центарот на градот и во него долго време работеле пензионери, но поради чести инциденти и нереди, Извршниот одбор донел одлука тој да се даде под наем од почетокот на година, со што значително е подобрен редот и мирот, како и хигиената, за што беше изразено задоволство од повеќе пензионери.

За информирање на членството Здружението користи повеќе форми, меѓу кои и локалните радио и телевизија и "Гостиварски глас". Здружението објавува и Билтен на македонски и на албански јазик.

Нашиот соговорникот ја има позитивни оценки изнесоа и за содржината и квалитетот на прилогот "Пензионерски видици".

Фото вест




секции од здруженијата на пензионерите од источна Македонија.

Поопшрен приказ на Третата пензионерска ревија ќе се одржи во Кочани на 2 јули со постапа на културно-уметнички

Регионални спортски натпревари

Добра организираност и масовност



Деновиве завршија регионалните пензионерски спортски натпревари на кои се добиени победници што ќе учествуваат на Десеттите јубилејни пензионерски спортски натпревари на 10 септември во Велес, кај мотел-ресторанот "Лозар" на брегот на езерото "Младост". Во Сојузот на друженијата на пензионерите на Македонија веќе се сумираат резултатите, со оценка за добра организираност и масовност на регионалните спортски натпревари.

Во Скопје, домаќин на регионалните натпревари беше Здружението на пензионерите "Центрар", а учествуваат и од "Гази Баба", "Кисела Вода" и "Чаир", со вкупно 130 натпреварувачи.

Во стрелаштво во машка конкуренција првото место го освои екипата на "Гази Баба", а во женска "Центрар". Во пикадо мажи најдобра беше екипата на "Чаир", а кај жените "Центрар", додека во шах првото место го зазедеа шахистите на "Центрар", а кај жените "Кисела Вода". Интересни беа и натпреварите во тегнење јаке со победа во машка и во женска конкуренција на "Гази Баба".

Првото место во трчање жени

да" и Ѓорѓи Денковски од "Центрар", во фрлање гуле Марија Стефановска и Пухо Касипов и двајцата од "Кисела Вода", во домино Марија Смилевска од "Гази Баба" и Димитар Петровски од "Кисела Вода" и во дисциплината скок од место најдобар беше Иван Цвета-



новски од "Кисела Вода".

Здружението на пензионери на Гостивар беше успешен домаќин на регионалните спортски натпревари на кои учествуваа пензионери и од Здружението на пензионери работници на МВР-Скопје, од Здружението на пензионери од Тетово и од скопската Општина Карпош.

Во стрелаштво во женска конкуренција најдобри беа пензионерите од МВР, а кај мажи од Тетово, во пикадо и во шах во двете конкуренции победија екипите на Карпош, а во тегнење јаке во женска конкуренција најдобри беа тетовчанки, а во машка од Гостивар.

Во поединечна конкуренција најдобри беа пензионерите и пензионерките од Тетово во трчање Божана Тасевска и Митко Христов, во брзо одење Паракшева Мишевска и Славко Трајчевски и во фрлање гуле Јабланка Веселиновска и Винко Смилевски, а во скок од место Павле Мисајловски. Во домино најдобра беше Вера Трповска од Карпош, а кај мажите Намик Небил од Тетово.

Во Крушево покрај натпреварувачи од градот домаќин учествуваа и од Прилеп, Демир Хисар и Ресен, а не допатуваа од Битола, Кичево и Македонски Брод.

Во стрелаштво и во двете конкуренции победија екипите од Ресен, во пикадо во машка конкуренција Демир Хисар, а во женска Крушево, а во тегнење јаке и шах победите пензионерите од Прилеп.

Во поединечна конкуренција во скок од место најдобар беше Бранко Трајковски, а во трчање Миле Трпковски и двајцата од Прилеп, во фрлање гуле Илчо Ристовски од Ресен, а во домино кај пензионерките најдобра беше Ленче Пановска од Ресен, а кај мажите Киро Талески од Прилеп.

Резултатите од регионалните пензионерски спортски натпревари што се одржаа во Крива Паланка, Штип, Дебар и Виница ќе ги објавиме во наредниот број на „Пензионерски видици“ на 29 јули.



Денарски штедни влогови на
графани и тековни сметки

Девизни депозити
и штедни влогови

		евр	усд
• по видување	2.5 %	• по видување	1.0 %
• орочени на 1 месец	7.0 %	• орочени на 1 месец	2.0 %
• орочени на 3 месец	8.0 %	• орочени на 3 месец	2.3 %
• орочени на 6 месец	8.5 %	• орочени на 6 месец	3.5 %
• орочени на 12 месеци	9.0 %	• орочени на 12 месеци	4.0 %
• орочени на 24 месеци	9.5 %	• орочени на 24 месеци	4.5 %
		0.5 %	1.2 %
		1.7 %	2.8 %
		3.2 %	3.5 %

Централа тел: 02/3236 400 факс: 02/3236 444 Филијала Битола тел: 047/226 360, 224 021 шалтери: 047/225 988, 225 089 факс: 047/223 968 Филијала Тетово тел: 044/339 220, 339 744 факс: 044/338 949 Експозитура Струмица тел/факс: 034/ 343 871, 343 872 Експозитура Гостивар тел/факс: 042/221 873, 221 874 Експозитура Кочани тел/факс: 033 / 277 766 Експозитура Дебар тел/факс: 046 /838 610 Експозитура Струга тел/факс: 046/784 467 Експозитура Рекорд тел: 02/3222 370 факс: 02/3119 764 Експозитура ФОН тел / факс: 02/2520 916

ТЕТЕКС-КРЕДИТНА
БАНКА

БАЊАТА БАНСКО И НЕЈЗИНТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ



Бањата Банско, сместена во подножјето на планината Беласица, 12 километри југоисточно од Струмца на надморска височина од 260 метри, со умерено-континентална клима, е идеално место за рекреација, рехабилитација и лекување на костозглобниот систем, на гастроинтестиналните органи, на ендокрините желези, на хронични респираторни заболувања благодарение на минералните и радиоактивни хипертермални извори со температура од 47 до 72 Целзиусови степени.

Овој благодет, подарен од природата, е на располагање на сите заинтересирани кои имаат потреба од оваков вид лекување, а и здрави кои сакаат одмор и рекреација во супланински амбиент, богат со сончани денови и чист планински воздух. Овие терми се познати уште од римскиот период од III и IV век од новата ера и се користат доденешно време.

Термоминералните извори во Банско настанале во раседот кој оди во североисточното подножје на планината Беласица во системот на длабокиот егејски расед, настанат во стариот терцијар во времето на алпското набирање. Овој расед оди на северозапад преку Штип и Богословец кон Скопје. Во околината на Банско го сече спојот ПАРАГНАИС-АРХАИК, кој кон северозапад се провлекува под палеозоикот (термокарбон). Палеозоикот понатаму се провлекува под палеогенот (олигоценот). Водите од арханкот и карбонските слоеви покажуваат значителна радиоактивност, додека изворите од терцијарните слоеви се со слаба радиоактивност.

Бањата Банско спаѓа во групата сулфатни минерални води, мешани со други елементи, но нема сулфурно дејство. Натриумсулфатната компонента на оваа минерална вода дејствува на гастроинтестиналниот тракт, поради тешка растворливоста на сулфатниот јон тешко дифундира и тешко се ап-

сорбира, а го отежува и апсорбирањето на други елементи како и на самата вода, особено кога е како магнезиум сулфат. Како таков останува во лumenот на цревата и привлекува течности - вода од организмот. Оваа особина водата ја има кога концентрацијата на сулфатите е 1-2 грама на литар и тогаш е максимален ефектот со сулфатната компонента на оваа минерална вода, како што е водата од Банско.

Поради таа особина, оваа минерална вода благотворно влијае на слузницата на цревата, желудникот, жолчните патишта, црниот дроб, панкреасот, го подобрува метаболизмот на белковините и шеќерот, ги отстранува токсините и гасовите од организмот, го намалува шеќерот во крвта. Оваа вода



се повеќе објекти за сместување, како и објекти за балнео-физикална терапија, меѓу кои се и хотелот ЦАР САМУИЛ со сите можности за балнео-физикална терапија и сместување во висока Б категорија, и пензионерскиот хотел СПИРО ЗАХОВ од Б категорија со базен со термоминералната вода.

Во пензионерскиот хотел пензионерите можат да ги уживаат сите благодети на природата што ги дава во овој крај, богат со разновидна шума, зеленило што ги одмора очите и го подобрува видот.

Останува на вработените во овие хотелски објекти, какво сместување и каква услуга ќе овозможат на гостите, за да доаѓаат повторно и да ги користат благодетите на овој извонреден локалитет, неговите природни убавини и благотврдно дејство на термоминералните води на бањата Банско.

Прим. д-р Никола Стојановски

Пензионерски портрети

Bojo Popovski - експерт во својата област



70-годишиот пензионер Bojo Popovski, кој е експерт во оваа област. Својот работен век Popovski го мина во Тутунски комбинат во Куманово и во Македонија табак, а од 1964 година до денес е реномиран дегустатор на цигари.

- Пензионерските денови ги минувам со читање стручна литература, со дружење со пријателите, со семејството, но и со чести посети на Скопскиот саем со која организација ме врзуваат многу пријатни моменти и спомени што немаат заборав, вели Popovski.

Иако е пензионер, како експерт е член на Меѓународната дегустациска комисија во чиј состав се доктори на науки, агрономи и технолози од Грција, Австрија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора.

Меѓународното стручно оце-нување на квалитетот на тутун

ските преработки и на ферментираниот тутун е единствен од ваков настан и метод не само во нашата земја, туку и во целиот регион, кој врши проценка на квалитетот на оваа значајна стопанска гранка и издава меѓународен сертификат за квалитет кој е важен за пласман на странскиот пазар - објаснува Popovski, додавајќи дека дегустацијата и оценувањето со сигурност даваат голем принос за постигнување подобар квалитет и извоз. Ова е значајно особено во однос на заштитата на авторството на сортите тутун како македонски производ и услов за самостоен настан на тутунопроизводителите на меѓународниот пазар.

Така, со стручна работа Bojo Popovski ги минува пензионерските денови.

Д.Агировски